



Врз основа на Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2020 година (Службен Гласник на Град Скопје бр. 17/19 од 24 декември 2019 година), градоначалникот на Град Скопје го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК

за

ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СПОРТИСТИ – СРЕДНОШКОЛЦИ УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ за 2020 година

I

Град Скопје продолжува со поддршката за развој и унапредување на младинскиот и средноучилишниот спорт со стипендирање на спортисти – средношколци кои се жители на Скопје и учат во средните училишта на подрачјето на град Скопје.

Врз основа на условите и критериумите утврдени со Правилникот за доделување стипендии на спортисти – средношколци ученици во средните училишта на подрачјето на град Скопје ќе се стипендираат спортисти, ученички и ученици од средните училишта на подрачјето на град Скопје.

Право на добивање на стипендија имаат:

1. Државјани на РСМ;
2. Жител/ка на Скопје (10-те општини на подрачјето на Град Скопје);
3. Редовен или вонреден ученик/ученичка во средно училиште на подрачјето на град Скопје;
4. Активен спортист/ка, член/ка на спортски клуб од подрачјето на град Скопје регистриран во матичната националната спортска федерација на Македонија;
5. Високи спортски постигнувања во претходната 2019 година и во 2020 година сè до завршување на Јавниот повик, на апликанти кои аплицираат за прв пат.
6. Високи спортски постигнувања во претходната 2019 година од 14.02.2019 година, и во 2020 година сè до завршување на Јавниот повик, на апликанти кои претходно добиле стипендија од Град Скопје.

Овие стипендисти ќе добиваат стипендија во вкупен нето износ од 24.000 денари во тековната 2020 година.

II

Апликантите покрај горенаведените потребни документи во поднесените пријави треба да ги исполнуваат целите и критериумите што се дадени во прилог на Јавниот повик објавен на официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk

III

Во постапката за доделување стипендии од Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2020 година, ќе влезат во изборот

апликанти – средношколци, спортистки и спортисти кои врз основа на критериумите ќе обезбедат најмалку 50 бодови, од вкупно 100 бодови.

IV

Пријавувањето на Јавниот повик се врши со доставување на пополнета посебна пријава што може да се подигне во архивата на Градот Скопје (барака 16) или да се преземе од официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk

Апликантите, покрај пријавата задолжително треба да ги достават и следните документи:

- копија од лична карта на родител/старател;
- копија од извод од матична книга на родени на апликантот;
- потврда од средното училиште каде апликантот е редовен или вонреден ученик во учебната 2019/2020 година;
- копија од свидетелството за завршена учебна 2018/2019 година;
- кратка биографија на апликантот;
- потврда од клубот дека е член на истиот;
- потврда од матичната национална федерација дека е член репрезентативец во својата генерација;
- апликантите коишто минатата година добиле стипендија од Град Скопје, да достават потврда од матичната национална федерација за постигнатите спортски резултати од 14.02.2019 година, сè до завршување на Јавниот повик во 2020 година.
- апликантите кои прв пат аплицираат за добивање стипендија, да достават потврда од матичната национална федерација за постигнатите спортски резултати од 01.01.2019 година, сè до завршување на Јавниот повик во 2020 година.

V

Јавниот повик трае **вкупно 32 дена**, од денот на објавувањето во средствата за јавно информирање.

Јавниот повик се објавува на **27.12.2019** година и трае до **27.01.2020** година.

Пријавите треба да се достават до Град Скопје, преку пошта на адреса: Бул. „Илинден“ бр.82, 1000 Скопје, или во Архивата на Градот Скопје (барака 16), најдоцна до 27.01.2020 година до 19:00 часот на последниот ден од завршувањето на Јавниот повик, со назнака: **за “ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СПОРТИСТИ – СРЕДНОШКОЛЦИ УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ”**.

Пријавите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, без означување на апликантот кој ја поднесува пријавата.

Неуредните пријави што не се доставени на начин како што се бара во горенаведениот текст, односно содржат нецелосни податоци и некомплетна документација, како и тие што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 3297-238 и 3297-320.

ГРАД СКОПЈЕ